

| Предметна програма од втор циклус студии за изборен предмет | | | | | |
|---|--|--|----|--------------|---|
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Управување со трошоци и ценовни политики во аграрот | | | |
| 2. | Код | АБ4202 | | | |
| 3. | Студиска програма | Агробизнис 4+1 | | | |
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Економски институт, Скопје, УКИМ | | | |
| 5. | Степен (прв, втор, трет) | Втор циклус | | | |
| 6. | Академска година/семестар | I година/ II семестар | 7. | Број на ЕКТС | 5 |
| 8. | Наставник | проф. д-р Билјана Ангелова проф. д-р Неда Петроска-Ангеловска | | | |
| 9. | Предуслови за запишување на | Заверен претходен семестар | | | |
| 10. | <p>Цели на предметната програма: Предметот има за цел да ги воведо студентите во финансискиот менаџмент на земјоделското производство, да стекнат знаења и вештини за пресметка на трошоците и употреба на трошочниот менаџмент во деловното одлучување. Исто така, цел на програмата е студентите да стекнат детални познавања за подготовка на бизнис план и негова употреба како менаџерска алатка за планирање, мониторинг и контрола на производството и услугите во агробизнисот.</p> <p>Оспособен за (компетенции): Со изучување на оваа предметна програма студентите ќе се стекнат со познавања во делот на современата теорија и пракса за управување со трошоците во агробизнисот како и со апликативни и оперативни знаења за планирање и управување со трошоците и финансиите во процесот на земјоделско производство, на ниво на фарма и на национално ниво.</p> | | | | |
| 11. | <p>Содржина на предметната програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Општ приод кон управувањето со трошоците • Пирода и значење на трошоците во агробизнисот и видови трошоци • Трошочен менаџмент • Користење на графикон на рентабилност како алатка за краткорочно одлучување • Вреднување/проценка на земјоделски насади и основно стадо • Бизнис план – оперативни и финансиски планови • Извештај за готовински тек во контекст на деловно одлучување • План на капитални инвестиции • Инвестициони одлуки во агроиндустриското производство • Калкулативни методи за утврдување на трошоците и цените на земјоделско-прехранбените производи. | | | | |
| 12. | <p>Методи на учење: Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго.</p> | | | | |
| 13. | Вкупен расположлив фонд на време | 15 недели (13 недели предавања+2 недели | | | |
| 14. | Распределба на расположливо време | 5 ЕКТС x 30 часови = 150 часови 30+120 = 150 часови | | | |

| | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---------------------------|
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања-теоретска настава | 15 часа | |
| | | 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 15 часа | |
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 30 часа | |
| | | 16.2. | Самостојни задачи | 45 часови | |
| | | 16.3. | Домашно учење | 45 часа | |
| 17. | Начин на оценување | | | | |
| | 17.1. | Тестови | | 60 бода | |
| | 17.2. | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | | 30 бода | |
| | 17.3. | Активност и учество | | 10 бода | |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 61 бод | | 5 (пет) (F) | |
| | | од 61 до 68 бода | | 6 (шест) (E) | |
| | | од 69 до 76 бода | | 7 (седум) (D) | |
| | | од 77 до 84 бода | | 8 (осум) (S) | |
| | | од 85 до 92 бода | | 9 (девет) (B) | |
| | | од 93 до 100 бода | | 10 (десет) (A) | |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен | Редовност на настава и вежби, проектна задача | | | |
| 20. | Јазик на кој се изведува | Македонски јазик | | | |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на | Механизми на интерна евалуација | | | |
| 22. | ЛИТЕРАТУРА | | | | |
| | 22.1. | Задолжителна литература | | | |
| | | Ред. број | Автор | Наслов | Издавач |
| | | Година | | | |
| | | 1. | Наумче Белковски, Драги Димитриеси | Планирање и проектирање во земјоделството | Култура |
| | | 2. | Петроска Ангеловска Неда | Готовинскиот тек и ликвидноста во | Економски институт-Скопје |
| | | 2005 | | | |
| | | 2007 | | | |
| | 22.2. | Дополнителна литература | | | |
| | | Ред. број | Автор | Наслов | Издавач |
| Година | | | | | |
| 1. | | Трајкоски Бранко, Трајкоска Гордана | Управување со обртните средства | Економски факултет-Прилеп | |
| 2. | | Пол Њуболд, Вилијам Л. Карлсон, Бети Торн | Статистика за бизнис и економија | Магор | |
| | 3. | Џејмс Тобин, Стефан С. Голуб | Пари, кредит и капитал | Арс Ламина | |
| | 1999 | | | | |
| | 2010 | | | | |
| | 2011 | | | | |